

јули
декември 2018

МОЈОТ ПРАТЕНИК 20

СОБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА





Почитувани граѓани,

Веќе 20 изданија, односно речиси 12 години во континуитет Собранието на Република Македонија го публикува шестмесечникот „Мојот пратеник“ за сите заинтересирани граѓани кои ја следат работата на пратениците во законодавниот дом. Го претставуваме новиот број од публикацијата „Мојот пратеник“, што е производ на соработката на Собранието на Република Македонија со граѓанската асоцијација „МОСТ“ и е само една од алатките што ја користиме како пратеници за отчетност и транспарентност пред граѓаните.

Како и во претходните изданија, и во овој број ќе ги најдете податоците за присуството на пратениците на пленарните седници, на седниците на работните тела и податоци за тоа колку биле активни во смисла јавување за збор, поднесени закони или амандмани. Благодарение на службите на Собранието, овие податоци се изработуваат и презентираат во едноставни и прегледни табели и во ова издание се сублимирани податоците за извештајниот период од јуни до декември 2018 година. Со ова, се комплетира една година исполнета со многу работа, предизвици и исполнети цели. „Мојот пратеник“, нека послужи како алатка преку која и самите ние пратениците ќе можеме да ја согледаме и вреднуваме нашата работа и ќе се мотивираме уште повеќе да се вложиме и да придонесеме во подобрувањето на квалитетот на живот на нашите граѓани. Покрај преку „Мојот пратеник“, Ве повикувам да се информирате за работата на Собранието и преку Собранискиот канал и преку веб страната на Собранието на Република Македонија која ги содржи сите минати, дневни и идни активности, заедно со прикачени релевантни материјали. Секако, тука ќе ги најдете и Годишните извештаи за работата на Собранието.

Почитувани, Собранието продолжува со работата фокусирано и со полна пареа. Нашата работа, покрај на седниците на работните тела и на пленарните седници, се одвива и на терен, во изборните единици од каде што се и избрани пратениците и преку меѓународни активности. Останува на вас да не следите, да ни укажете кога ќе сметате дека постои причина за тоа, да ни кажувате на вашите потреби и проблеми и секако, да не поддржите кога ќе бидете задоволни од резултатите.

Со почит,

Претседател на Собранието на Република Македонија
м-р Талат Џафери



ЗА СОБРАНИЕТО И ПРАТЕНИЦИТЕ

Собранието на Република Македонија е претставнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт на Републиката. Собранието е еднодомно кое го сочинуваат од 120 до 140 пратеници кои се избираат на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање.

Во сегашниот состав на Собранието пратениците се избрани врз основа на пропорционален модел и тие својата функција ја вршат професионално. Пратениците се избираат за време од четири години и тие не можат да бидат отповикани.

Овој состав на Собранието е избран на изборите одржани на 11 декември 2016 година.

Во Собранието на Република Македонија се избираат 123 пратеници, од кои 120 пратеници се избираат според пропорционалниот модел, при што територијата на Република Македонија е поделена на шест изборни единици утврдени со овој законик и во секоја се избираат по 20 пратеници и тројца пратеници се избираат според пропорционален модел во една изборна единица која ги опфаќа Европа, Африка, Северна и Јужна Америка и Австралија и Азија.

Пресметувањето на мандатите од кандидатските листи се врши по Донтовиот модел.

Пратениците од своите редови избираат Претседател и потпретседатели на Собранието. Со стручната служба на Собранието на Република Македонија раководи Генералниот секретар.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО

Претседателот на Собранието на Република Македонија се избира од редот на пратениците со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Мандатот на претседателот трае четири години.

Претседателот на Собранието го претставува Собранието, ги свикува седниците на Собранието и раководи со нив, се грижи за примена на Деловникот на Собранието, ги потпишува указите за прогласување на законите и врши други работи утврдени со Уставот на Република Македонија и со Деловникот на Собранието.

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕТО

Потпретседателите на Собранието на Република Македонија му помагаат на претседателот на Собранието во вршењето на неговата функција и го заменуваат во случај на одсутност или спреченост. Потпретседателите на Собранието се избираат од редот на пратениците и нивниот мандат трае четири години.

Претседател на Собранието:

Талат Џафери ДУИ

Потпретседатели на Собранието:

Горан Мисовски НСДП

Фросина Ташевска Ременски СДСМ

Весел Мемеди НДП

Генерален секретар:

Цветанка Иванова



ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ СОГЛАСНО ДЕЛОВНИКОТ

Пратеникот има право и должност да присуствува на седниците на Собранието и да учествува во работата и во одлучувањето;

Пратеникот има право на претседателот на Владата на Република Македонија (Влада), на член на Владата и на други носители на јавни функции кои се одговорни пред Собранието да им постави прашање што се однесува на нивната работа или на работи од нивната надлежност. Пратеникот е должен да означи на кого му го упатува прашањето. За пратеничките прашања се води евиденција. За поставување пратенички прашања се свикува посебна седница, последниот четврток во месецот.

Интерпелација може да постават најмалку пет пратеника за работата на носител на јавна функција, Владата и секој нејзин член поединечно, како и за прашања од работата на државните органи;

Функцијата пратеник во Собранието на Република Македонија се врши професионално и е неспоива со било која друга јавна функција;

Пратеникот е должен да ја чува државната, службената, воената и деловната тајна;

Пратеникот ужива имунитет од денот на верификацијата до денот на престанок на мандатот.

На пратеникот му престанува мандатот или може да му биде одземен мандатот само во случаите и на начин утврдени со Уставот, закон и Деловникот на Собранието на Република Македонија. Пратеникот може да поднесе оставка, но мандатот може и да му биде одземен во одредени случаи. На пратеникот кој е осуден за кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку пет години, му престанува мандатот.

КОНТАКТИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ СО ГРАЃАНИТЕ ВО ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ

Собранието во соработка со единиците на локалната самоуправа обезбедува соодветни услови за оставрување контакти на пратеникот со граѓаните во неговата изборна единица.

Секој последен ден во работната недела (петок) се определува како ден за контакти на пратенците со граѓаните и избирачите во изборните единици.

Собранието во денот определен во ставот (2) од овој член по правило не одржува пленарни седници, седници на работни тела и активности на пратенички групи за соработка со парламенти на други држави, освен во итни и неодложни ситуации.



РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО

Собранието основа постојани и повремени работни тела. Работните тела разгледуваат предлози на закони, и на други акти што ги донесува Собранието, како и други прашања од надлежност на Собранието и вршат други работи утврдени со Деловникот.

Постојаните работни тела се основаат со одлука на Собранието. За извршување на посебни задачи, Собранието со одлука основа и повремени работни тела. Собранието со одлука може да основа анкетни комисии за сите области и за секое прашање од јавен интерес. Со одлуката за основање на работни тела и на анкетните комисии се утврдуваат делокругот и бројот на членовите.

Составот на работните тела и на анкетните комисии се утврдува со одлука на Собранието, во зависност од бројот на пратениците во пратеничките групи, пратениците кои не се организирани во пратеничка група и во согласност со Законот за еднакви можности на жените и мажите.

Работното тело има претседател, заменик на претседателот, одреден број членови и нивни заменици.

Како постојани работни тела на Собранието се основаат:

Комисија за уставни прашања	Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство
Законодавно-правна комисија	Комисија за транспорт, врски и екологија
Комисија за одбрана и безбедност	Комисија за образование, наука и спорт
Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците	Комисија за култура
Комисија за надворешна политика	Комисија за здравство
Комисија за европски прашања	Комисија за труд и социјална политика
Комисија за прашања на изборите и именувањата	Комисија за еднакви можности на жените и мажите
Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот	Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања
Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање	Комисија за надзор на спроведувањето на мерките за следење на комуникациите одстрана на Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана
Комисија за финансирање и буџет	Комисија за локална самоуправа
Комисија за економски прашања	



СОВЕТИ НА СОБРАНИЕТО

Собранието на Република Македонија врз основа на членот 68 став 1 алинеја 12 од Уставот на Република Македонија, основа совети. Согласно членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието за вршење на работите од својата надлежност донесува и одлуки, декларации, резолуции, препораки и заклучоци.

- Национален совет за евроинтеграции
- Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија

ДРУГИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО

- Комитет за односи меѓу заедниците



ДОНЕСЕНИ ЗАКОНИ

ОБЛАСТИ	БРОЈ НА ДОНЕСЕНИ ЗАКОНИ
Економска област	37
Политички систем	20
Јавни дејности	13
ВКУПНО	70

ОДРЖАНИ СЕДНИЦИ

17 работни седници

5 пратенички прашања

52 седница 2.7.2018
55 седница 26.7.2018
62 седница 31.10.2018
67 седница 29.11.2018
72 седница 27.12.2018

3 обраќања

63 седница 5.11.2018
69 седница 10.12.2018
73 седница 28.12.2018

1 свечена

70 седница 7.12.2018

завршени 20
незавршени 6

ВКУПНО 26 ВКУПНО



КАКО ДА ГИ ЧИТАТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИТЕ ПОДАТОЦИ

Податоците за работата на секој пратеник се сублимирани во поединечни табели. Извештајот содржи по една табела за секој пратеник кој бил активен во обработуваниот период. Критериумите се исти за секој пратеник, а подетално објаснување за истите следува во табелата:

 слика	Број на присуства	Број на денови на парламентарни седници на кои пратеникот присуствувал
	Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	Број на денови на парламентарни седници од кои пратеникот отсуствувал (оправдано/неоправдано)
	Број на излагања на пленарна седница	Број на говори на парламентарна седница (дискусии/ (контра)реплики/процедурални)
	Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	Број на точки од дневните редови на седниците на работни тела, совети и други тела на кои пратеникот дискутирал

ИЕ: изборна единица

верификација на мандатот: датумот од кој пратеникот се стекнува со права и должности што ги подразбира функцијата Пратеник, а се утврдени со Уставот на Република Македонија, со Законот за пратеници, со Деловникот и со други закони.

Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	Број на предлог закони и амандмани поднесени од пратеникот
Број на пратенички прашања	Број на пратенички прашања поставени до Владата на Република Македонија
Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	Број на комисии на кои е член/заменик член и број на седници на собраниските комисии на кои пратеникот присуствувал од вкупно одржаните ³
Гласања	Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато ¹ /останато ²)

¹ Гласања за: дневен ред, предлог на одлука, заклучок, предлог за избор, верификација на мандат, предлог за именување, гласање во целост, предлог на буџетот, предлог на декларација, предлог, предлог на програма, предлог на завршна сметка, годишен извештај, финансиски план извештај, барање за автентично толкување, интерпелација, I читање.

² Гласања за: присутност, проширување на дневниот ред, да се симне точката од дневен ред, да не се дополнува дневниот ред, преместување на точка, продолжување на работно време, предлог за ограничување на дискусии, да се донесе по скратена постапка, информација.

³ Во работата на работните тела учествуваат претседателот и членовите на работното тело, а во случај на нивна спреченост за присуство на седницата на комисијата, определуваат нивен заменик од редот на замениците на членовите на комисијата.



АНЕТА СИМЕСКА ДИМОСКА

ИЕ: 1

верификација на мандатот: 1.11.2017



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	10/57
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/7/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/31/31 2/6/9
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	11	Гласања	34/0/147/149

АРТАН ГРУБИ

ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	10/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/5	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/2/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/11/16 2/3/8
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	9	Гласања	37/0/112/97

БОРИС ЗМЕЈКОВСКИ

ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	6	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	36/14	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/0/9 1/0/1
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	0/0/1/1

ДАЛИБОР БОГДАНОВСКИ

ИЕ: 1

верификација на мандатот: 22.12.2017



Број на присуства	55	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	5/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/8/9 2/9/9
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	34/0/150/150

ДАНИЕЛА РАНГЕЛОВА

ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	42	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/3
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	14/0	Број на пратенички прашања	6
Број на излагања на пленарна седница	0/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/8/31 1/1/11
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	9/0/20/25



ДИМЕ ВЕЛКОВСКИ

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	52	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	5/14
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	4/18/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/51/55 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	18	Гласања	33/0/121/113

ДРАГАН ДАНЕВ

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	52	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	6/80
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/2	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	5/9/17	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/2/24 4/1/9
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	14/0/42/49

ЕЛИЗАБЕТА КАНЧЕСКА МИЛЕВСКА

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	47	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/4
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/5	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/6/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/3/13 3/2/16
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	1/0/10/20

ИВАНА ТУФЕГЌИЌ

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	7/3
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	1
Број на излагања на пленарна седница	1/9/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/15/16 4/9/18
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	11	Гласања	34/0/141/135

КРСТО ЈОВАНОВСКИ

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	44	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/14
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	9/3	Број на пратенички прашања	1
Број на излагања на пленарна седница	1/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/0/6 2/1/29
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	3/0/6/17



ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА

ИЕ: 1

верификација на мандатот: 1.6.2017



Број на присуства	47	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/8
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	8/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/2/1	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/14/34 1/0/11
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	11	Гласања	32/0/108/115

ЉУПЧО ДИМОВСКИ

ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	38	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	15/3	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/9/25 2/3/39
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	4/0/10/20

НИКИЦА КОРУБИН

ИЕ: 1

верификација на мандатот: 1.6.2017



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/11
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	1
Број на излагања на пленарна седница	2/7/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/7/7 2/1/1
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	5	Гласања	34/0/150/149

НИКОЛА ПОПОСКИ

ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	30	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/17
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	23/3	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/2/16 1/0/4
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	0/0/5/1

ПАВЛЕ БОГОЕВСКИ

ИЕ: 1

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	52	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/38
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/4	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	1/7/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/6/10 2/1/2
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	10	Гласања	34/0/148/140



РЕЦЕП МЕМЕДИ

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 1.11.2017



Број на присуства	46	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	4/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	6/4	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	2/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/1/5 1/0/1
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	35/0/119/133

СНЕЖАНА КАЛЕСКА ВАНЧЕВА

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 29.8.2018



Број на присуства	46	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	10/49
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	6/13/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 3/14/18
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	17	Гласања	27/0/118/80

СОЊА МИРАКОВСКА

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	53	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	14/55
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/3	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	6/6/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/69/88 1/2/16
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	28	Гласања	32/0/124/141

ТАТЈАНА ПРЕНТОВИЌ

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	5/7
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	1
Број на излагања на пленарна седница	0/6/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/16/19 2/9/12
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	8	Гласања	33/0/143/145

ЧЕДОМИР САЗДОВСКИ

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	54	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	4/13
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	2
Број на излагања на пленарна седница	1/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/10/13 2/5/21
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	28/0/131/121



АМДИ БАЈРАМ

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	48	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	7/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/0/0 2/1/21
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	37/0/103/105

АФРИМ ГАШИ

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	43	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	11/2	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/5/30 5/6/79
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	9/0/28/58

ВЕСНА ДАМЧЕВСКА ИЛИЕВСКА

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	53	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/23
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/3/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/5/8 2/5/7
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	5	Гласања	1/0/22/55

ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	52	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/4
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/2	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/19/43 2/7/17
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	1/0/12/25

ЕЈУП АЉИМИ

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 30.12.2016




Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	11/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/4	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	3/2/2	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/21/57 4/8/51
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	13	Гласања	32/0/121/134



ЖАКЛИНА ПЕШЕВСКА

ИЕ: 2

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	53	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/69
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	4/2/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/16/27 2/4/11
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	10	Гласања	11/0/29/72

ЗОРАН ЃОРГИЕВСКИ

ИЕ: 2

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	29	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/36
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	23/4	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/7/23 1/0/4
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	0/0/1/6

ИВАН СТОИЛКОВИЌ

ИЕ: 2

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	33	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/3
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	20/3	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/2/69 1/0/21
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	0/0/3/6

ЈОХАН ТАРЧУЛОВСКИ

ИЕ: 2

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	28	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/81
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	13/15	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/1/4 1/0/5
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	1/0/7/30

КОСТАДИН АЦЕВСКИ

ИЕ: 2

верификација на мандатот: 8.11.2017



Број на присуства	55	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	6/3
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/10/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/15/16 2/20/29
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	8	Гласања	34/0/149/147



ЛИДИЈА ТАСЕВСКА

ИЕ: 2

верификација на мандатот: 11.11.2017



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	11/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	1
Број на излагања на пленарна седница	0/8/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/9/11 4/24/26
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	14	Гласања	33/0/150/148

МАЈА МОРАЧАНИН

ИЕ: 2

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	4/4
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	6/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	3/4/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/8/9 4/16/18
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	13	Гласања	24/0/106/115

МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЌ

ИЕ: 2

верификација на мандатот: 1.6.2017



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	5/3
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/19/20 2/47/63
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	42/0/146/151

МУХАМЕД ЗЕЌИРИ

ИЕ: 2

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	54	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/2
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/1	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/7/8 2/3/11
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	42/0/150/142

НЕВЕНКА СТАМЕНКОВСКА

ИЕ: 2

верификација на мандатот: 01.06.2017



Број на присуства	48	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/287
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	8/0	Број на пратенички прашања	6
Број на излагања на пленарна седница	9/7/1	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/7/61 3/13/30
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	14	Гласања	7/0/20/50



РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	52	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	22/28
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/2	Број на пратенички прашања	6
Број на излагања на пленарна седница	4/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	6/67/85 3/1/13
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	21	Гласања	42/0/132/141

ТАЊА КОВАЧЕВ

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	46	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	8/2	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/1/9 1/2/8
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	30/0/107/111

ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	44	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/17
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	12/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	6/3/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/9/14 2/3/29
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	2/0/17/41

ФЕРИД МУХИЌ

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	49	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/6	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	3/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/21/35 1/2/10
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	5	Гласања	34/0/121/100

ФРОСИНА ТАШЕВСКА РЕМЕНСКИ

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	53	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	3/2
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/3	Број на пратенички прашања	1
Број на излагања на пленарна седница	3/4/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/5/8 1/13/54
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	37	Гласања	33/0/145/142



АГИМ МУРТЕЗАНОВ

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 8.11.2017



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	1
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/31/32 2/13/21
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	40/0/147/151

БЛАГИЦА ЛАСОВСКА

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/203
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	6/0	Број на пратенички прашања	4
Број на излагања на пленарна седница	5/4/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/3/8 4/7/75
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	6/0/22/53

ЕМИЛ ДИМИТРИЕВ

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	40	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/37
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	14/2	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/7/14 2/3/17
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	6	Гласања	3/0/12/25

ЕМИЛИЈА АЛЕКСАНДРОВА

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/69
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	5/0	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	2/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/5/14 1/1/54
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	9	Гласања	4/0/15/38

ЕНЕС ИБРАХИМ

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/4	Број на пратенички прашања	1
Број на излагања на пленарна седница	0/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/10/15 2/0/75
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	30/0/117/138



ЗЕЌИР РАМЧИЛОВИЌ

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	52	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/19
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/0	Број на пратенички прашања	2
Број на излагања на пленарна седница	2/0/2	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/6/8 2/9/13
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	4/0/28/30

ИВАН ИВАНОВ

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	54	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/114
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	6/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/4/5 1/4/54
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	7	Гласања	13/0/36/75

ИЛИЈА ДИМОВСКИ

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/43
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	5/1	Број на пратенички прашања	6
Број на излагања на пленарна седница	21/28/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/9/20 2/14/39
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	42	Гласања	2/0/24/48

ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	52	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	4/22
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/2	Број на пратенички прашања	5
Број на излагања на пленарна седница	4/8/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/6/9 3/36/69
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	16	Гласања	31/0/141/129

ЈАГОДА ШАХПАСКА

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	52	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	6/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/0	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	6/22/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/20/26 2/7/9
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	24	Гласања	33/0/144/139



ЈУЛИАНА НИКОЛОВА

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	55	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/4/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/13/15 2/11/16
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	5	Гласања	34/0/148/141

МАГДАЛЕНА МАНАСКОВА

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	48	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/99
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	7/1	Број на пратенички прашања	8
Број на излагања на пленарна седница	6/10/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/5/12 3/4/9
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	6	Гласања	10/0/16/30

МИРА СТОЈЧЕВСКА

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	6/14
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	2/10/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/16/17 3/58/90
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	17	Гласања	32/0/148/150

НИКОЛА МИЦЕВСКИ

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	52	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	3/178
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/0	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	13/12/10	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/43/55 1/9/54
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	14	Гласања	14/0/49/74

ПАНЧЕ ИВАНОВ

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	55	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	5/22
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/6/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/27/31 4/12/32
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	6	Гласања	33/0/136/127



САШКО КОСТОВ

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	6/13
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/70/79 2/5/12
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	11	Гласања	42/0/149/146

СЛАВИЦА ШУМАНСКА МИТЕВА

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 1.6.2017



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/8/12 2/5/10
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	33/0/145/146

СЛАЃАНА МИТОВСКА

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	53	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	3/275
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	6/22/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/28/30 3/11/17
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	12	Гласања	15/0/35/64

СТОЈАН МИЛАНОВ

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/21
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	5/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/9/12 3/14/19
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	8/0/33/48

ТРАЈЧО ДИМКОВ

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	54	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/206
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	6
Број на излагања на пленарна седница	10/13/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/9/16 1/2/8
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	9	Гласања	14/0/57/82



АНЕ ЛАШКОСКА

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	49	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/262
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	6/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	10/12/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/4/9 3/21/42
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	9	Гласања	14/0/29/61

БЕТИАН КИТЕВ

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	53	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	8/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/0	Број на пратенички прашања	4
Број на излагања на пленарна седница	0/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/65/92 1/6/16
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	33/0/139/129

ВАНКОВЕР МАНЧЕВ

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/112
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	6/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/5/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/5/7 3/15/32
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	6	Гласања	10/0/15/34

ВАСИЛ ПИШЕВ

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	18	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/12
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	38/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/0/31 4/0/32
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	1/0/2/7

ВЕСНА ПЕМОВА

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	54	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/136
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	2
Број на излагања на пленарна седница	12/12/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/0/54 3/16/18
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	15	Гласања	13/0/35/62



ГОРАН МИСОВСКИ

ИЕ: 4

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	4/2
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/3/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/9/13 2/2/4
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	34/0/149/142

ДИМИТАР СТЕВАНАНЦИЈА

ИЕ: 4

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	52	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/32
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	8/25/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/11/26 2/7/13
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	11	Гласања	1/0/14/43

ДРАГАН ЦУКЛЕВ

ИЕ: 4

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	52	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/81
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/0	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	14/22/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/28/40 3/5/17
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	20	Гласања	13/0/38/73

КАТЕРИНА КУЗМАНОВСКА

ИЕ: 4

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	53	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/37
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/11/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/4/7 2/13/32
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	11	Гласања	33/0/131/142

КЕТИ СМилЕСКА

ИЕ: 4

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/10
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	3/3/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/27/31 2/7/14
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	5	Гласања	34/0/148/148



КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

ИЕ: 4

верификација на мандатот: 1.11.2017



Број на присуства	55	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	3/3
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/46/65 3/25/40
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	7	Гласања	32/0/122/139

МЕРИ ЛАЗАРОВА

ИЕ: 4

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	54	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	10/5
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	3/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/6/9 2/15/21
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	34/0/142/150

МИЛЕВА ЃОРГИЕВА

ИЕ: 4

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	8/11
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/6/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/17/19 3/44/49
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	34/0/149/149

НАДА ЦИПУШЕВА

ИЕ: 4

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	45	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/98
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	11/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/7/64 3/7/26
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	8/0/17/51

НИКОЛА ГРУЕВСКИ

ИЕ: 4

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	4	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	27/25	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/1/10 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	0/0/1/0



ПАВЛИНЧЕ ЧЕСТОЈНОВА

ИЕ: 4

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	54	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/84
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	10/21/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/3/56 3/6/21
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	12/0/31/62

ПАНЧО МИНОВ

ИЕ: 4

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	53	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	4/3
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/0	Број на пратенички прашања	13
Број на излагања на пленарна седница	25/25/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/19/30 3/33/56
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	39	Гласања	17/0/50/49

РИСТЕ ТАШЕВ

ИЕ: 4

верификација на мандатот: 1.11.2017



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/10
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/5/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/15/16 4/39/51
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	34/0/145/151

САШКО АТАНАСОВ

ИЕ: 4

верификација на мандатот: 1.6.2017



Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/2	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/0/1 3/11/17
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	32/0/114/98

ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ

ИЕ: 4

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	4/15
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/5/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/17/22 2/4/11
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	32	Гласања	27/0/123/133



АГИМ ШАЌИРИ

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	6/2
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/14/18 6/57/89
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	42/0/149/152

АЛЕКСАНДАР КИРАЦОВСКИ

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	55	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	11/49
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/6/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/19/25 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	5	Гласања	11/0/75/58

АЛИЈА КАМБЕРОСКИ

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	54	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/2	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/49/55 2/11/24
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	34/0/137/131

АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	32	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/16
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	13/11	Број на пратенички прашања	6
Број на излагања на пленарна седница	1/2/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	5/7/38 2/1/12
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	1/0/5/16

БЕТИ РАБАЦИЕВСКА НАУМОВСКА

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 1.6.2017



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	4/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/53/61 2/5/8
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	34/0/142/139



БЛАГОЈА ДЕСПОТОСКИ

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	54	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/124
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	4/5/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/19/27 3/11/19
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	10	Гласања	10/0/31/65

ГОРАН МИЛЕВСКИ

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	37	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	6/12
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	18/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/5/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/25/47 1/1/8
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	17	Гласања	8/0/61/38

ЖАКЛИНА ЛАЗАРЕВСКА

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	8/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	6
Број на излагања на пленарна седница	2/23/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/15/15 2/1/2
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	16	Гласања	33/0/147/149

ЗОРАН ИЛИОСКИ

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	54	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/171
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	12/21/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/19/75 3/34/48
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	29	Гласања	5/0/19/45

ИРЕНА СТЕФОСКА

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	54	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	3/9
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/4/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/6/8 2/4/8
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	33/0/130/126



ЈОВАН МИТРЕСКИ

ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	55	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	4/15
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/5/1	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/30/34 3/5/20
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	7	Гласања	34/0/146/143

КРСТО МУКОСКИ

ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	18	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	29/9	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/0/52 1/0/16
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	1/0/4/12

ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА

ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	52	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	3/217
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/0	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	9/13/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/17/19 2/2/56
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	7	Гласања	17/0/41/78

ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА

ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	42	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/102
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	13/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	13/16/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/34/40 4/7/24
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	23	Гласања	4/0/19/46

ЉУБЕН АРНАУДОВ

ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	20	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	27/9	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/1/12 2/0/8
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	0/0/5/9



НОЛА ИСМАЈЛОСКА СТАРОВА

ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	37	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/4
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	10/9	Број на пратенички прашања	6
Број на излагања на пленарна седница	0/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/5/8 2/4/28
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	1/0/10/23

САМКА ИБРАИМОСКИ

ИЕ: 5

верификација на мандатот: 22.12.2017



Број на присуства	55	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/3
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	1
Број на излагања на пленарна седница	5/31/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/23/26 1/5/54
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	33	Гласања	40/0/137/122

САШО ВАСИЛЕВСКИ

ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	25	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	27/4	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/1/14 2/2/18
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	1/0/9/17

СУРИЈА РАШИДИ

ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	55	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/53
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	4/2/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/40/70 2/1/55
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	11	Гласања	5/0/13/9

ТОМИСЛАВ ТУНТЕВ

ИЕ: 5

верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	9/3
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	10/16/8	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 3/1/21
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	33/0/144/133



АЛИ АХМЕТИ

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	19	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	37/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	1/0/31/41

БЛАГОЈЧЕ ТРПЕВСКИ

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	4/13
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	4/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/19/24 5/35/54
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	11	Гласања	34/0/148/149

БРАНКО МАНОИЛОВСКИ

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	41	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	12/3	Број на пратенички прашања	2
Број на излагања на пленарна седница	0/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	29/0/97/98

ВЕСЕЛ МЕМЕДИ

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	55	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	8/2
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/46/54 6/19/69
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	42/0/130/115

ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	41	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/73
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	15/0	Број на пратенички прашања	12
Број на излагања на пленарна седница	32/73/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/6/32 4/5/41
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	6	Гласања	9/0/33/56



ГОРАН МАНОЈЛОСКИ

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	46	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/112
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	10/0	Број на пратенички прашања	1
Број на излагања на пленарна седница	3/5/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/8/18 3/0/6
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	5	Гласања	3/0/17/40

ЃУЛУМСЕР КАСАПИ

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/4	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/2/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/11/21 1/1/8
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	30/0/133/134

ДАФИНА СТОЈАНОСКА

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	54	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/184
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	4
Број на излагања на пленарна седница	7/3/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/9/12 3/9/62
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	7	Гласања	5/0/35/61

ЗИАДИН СЕЛА

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	35	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/49
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	18/3	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/0/1 1/4/10
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	0/0/8/5

ЈУСУФ ХАСАНИ

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	6/9
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	5/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/19/28 2/8/23
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	35/0/123/105



МЕНДУХ ТАЧИ

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	9	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	44/3	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	1/0/5/3

МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 1.11.2017



Број на присуства	55	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/1	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 1/15/31
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	29/0/98/75

МИРСАДА ЕМИНИ АСАНИ

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	52	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	4/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/1	Број на пратенички прашања	2
Број на излагања на пленарна седница	2/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/10/10 3/9/20
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	7	Гласања	33/0/136/147

НЕЏБЕДИН КАРЕМАНИ

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 20.9.2017



Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/3
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	6/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/27/42 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	40/0/105/107

ТАЛАТ ЏАФЕРИ

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/10/10 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	42/0/140/154



ТАТИЈАНА ЛАЛЧЕВСКА

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 1.11.2017



Број на присуства	56	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	5/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	1
Број на излагања на пленарна седница	1/2/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/6/10 2/13/16
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	33/0/148/150

ТЕУТА БИЉАЛИ

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	55	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/33
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 3/6/24
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	6/0/20/15

ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	52	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	4/44
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/0	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	3/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	7/25/91 3/23/53
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	11	Гласања	6/0/11/13

ЏЕВАТ АДЕМИ

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	39	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	12/5	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/1/5 3/5/26
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	12/0/90/84

ШПРЕСА ХАДРИ

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 30.12.2016



Број на присуства	53	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	3/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/3	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	6/22/29 2/5/23
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	42/0/145/149



СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА